

5327.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-**  
**ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 ноември 2015 година.

Бр. 08-5156/1  
3 ноември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА**  
**ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР**

Член 1

Во Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“, број 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15), во членот 19 по ставот (10) се додаваат три нови става (11), (12) и (13), кои гласат:

„(11) Инспекцискиот совет ќе определи одговорно лице од редот на вработените во советот кое ќе врши проверка дали пријавените кандидати за полагање на испитот го исполнуваат условот од ставот (2) на овој член.

(12) Доколку кандидатот не го исполнува условот од ставот (2) на овој член, одговорното лице ќе донесе решение со кое му го одбива барањето за полагање, против кое незадоволниот кандидат може да поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(13) На одговорното лице од ставот (11) на овој член за секоја одржана испитна сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Инспекцискиот совет донесува решение.“

Ставовите (11), (12) и (13) стануваат ставови (14), (15) и (16).

Член 2

Во членот 19-в по ставот (6) се додаваат четири нови става (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

„(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитот.

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Инспекцискиот совет најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитот.“

Ставовите (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (11), (12), (13), (14) и (15).

Ставот (12) кој станува став (16) се менува и гласи:  
„На кандидатот кој при полагањето постапува спротивно од ставовите (11), (12) и (13) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот и му се изрекува забрана за полагање на испитот за инспектор во траење од три години, за што претседателот на Инспекцискиот совет донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

Член 3

Во членот 19-г став (5) се менува и гласи:

„Инспекцискиот совет двапати годишно врши замена на најмалку 30% на прашањата и на студиите на случај од базите со нови прашања и студии на случај.“

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) Комисијата од ставот (2) на овој член се составува најдоцна во рок од 15 дена по секој одржан испит за инспектор и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагаат кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот согласно со членот 19 став (11) од овој закон, за што доставува извештај до претседателот на Инспекцискиот совет.

(8) На членовите на Комисијата за ревизија на годишно ниво им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Инспекцискиот совет донесува решение.“

Член 4

Во членот 19-д по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред одржување на испитот преку веб страницата на Инспекцискиот совет и Јавниот радиодифузен сервис.“

Член 5

Во членот 63 став (1) во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) зборовите: „1.000 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „300 до 450“.

Член 6

Во членот 63-а став (1) зборовите: „1.500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000“, во алинејата 2 сврзникот „и“ се заменува со запирка, во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- не донесе решение со кое на кандидатот му се изрекува забрана за полагање на испит за административен инспектор во траење од три години, согласно со членот 19-в став (16) од овој закон.“

Во ставот (2) зборовите: „7.500 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 4.000“.

Во ставот (3) зборовите: „1.500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000“.

#### Член 7

Во членот 63-б во воведната реченица зборовите: „7.500 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 4.000“.

#### Член 8

По членот 63-б се додава нов член 63-в, кој гласи:

##### “Член 63-в

„(1) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казни одговорното лице од членот 19 став (11) од овој закон, доколку не донесе решение за одбивање на барањето за полагање на кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови согласно со членот 19 став (12) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластеното правно лице кое го спроведува испитот, доколку не го блокираат радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот согласно со членот 19-в став (7) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој за време на полагањето на испитот користи закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично согласно со членот 19-в став (8) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Комисијата ако во рок од 15 дена по секој одржан испит за инспектор не извршат ревизија на спроведување на испитот, или не достават извештај до Инспекцискиот совет согласно со членот 19-г став (7) од овој закон.“

#### Член 9

Членот 64 се менува и гласи:

„(1) За прекршоците од членот 63, 63-а и 63-б од овој закон, надлежниот инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоци.

(2) Надлежниот инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и исходот од постапката.

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.

(5) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“

#### Член 10

По членот 64 се додаваат два нови члена 64-а и 64-б, кои гласат:

#### „Член 64-а

За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

#### Член 64-б

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

#### Член 11

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I G J

### PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR MBIKËQYRJE INSPKTEUESE

#### Neni 1

Në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë " numër 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 dhe 33/15), në nenin 19 pas paragrafit (10) shtohen tre paragrafi të rinj (11), (12) dhe (13), si vijojnë:

"(11) Këshilli inspektues do të përcaktojë person përgjegjës nga radhët e të punësuarve në këshill e cila do të kryejë kontroll nëse kandidatët e lajmëruar për dhënien e provimit i plotësojnë kushtet nga paragrafi (2) të këtij neni.

(12) Nëse kandidati nuk i plotëson kushtet nga paragrafi (2) të këtij neni, personi përgjegjës do sjellë vendim me të cilën refuzohet kërkesa për dhënien e provimit, kundër të cilës kandidati i pakënaqur mund të ngrit kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit.

(13) Personit përgjegjës nga paragrafi (11) të këtij neni për çdo sesion të provimit të mbajtur i takon kompensim me para, në shumë prej një të tretës nga rroga neto mesatare në Republikën e Maqedonisë, për çka Këshilli Inspektues miraton aktvendim.“

Paragrafët (11), (12) dhe (13) bëhen paragrafë (14), (15) dhe (16).

#### Neni 2

Në nenin 19-v paragrafin (6) shtohen katër paragrafë të rinj (7), (8), (9) dhe (10) si vijon:

"(7) Personi juridik i autorizuar që teknikisht e zbaton provimin obligohet ta blloktojë shtrirjen e radiofrekuencës në hapësirat për dhënien e provimit për kohën e zbatimit të provimit.

(8) Agjencia për Komunikime Elektronike (në tekstin e mëposhtëm: AKE) kryen monitorim të përhershëm të bllokimit të shtrirjes së radiofrekuencës në hapësira për dhënien e provimit, me qëllim të pengohet çdo lloj të komunikimit elektronik me rrethin jashtë nga hapësira për dhënien e provimit.

(9) AKE në hapësirën për dhënien e provimit instalon pajisje matëse e cila siguron regjistrim elektronik nga matjet e kryera në kohëzgjatje prej 30 ditëve, dhe e njëjta magazinohet në sistemin kontrollues qendror të AKE.

(10) AKE formon komision treanëtarësh e cila përgatit raport në bazë të regjistrimeve elektronike të magazinuar në sistemin kontrollues qendror të AKE dhe e njëjta dorëzohet deri te Komisioni më së voni në afat prej 15 ditëve nga mbarimi i provimit.“

Paragrafët (7), (8), (9), (10) dhe (11) bëhen paragrafë dhe (11), (12), (13), (14) dhe (15).

Paragrafi (12) i cili bëhet paragrafi (16) ndryshohet si vijon:

"Kandidatit i cili gjatë dhënies së provimit vepron në kundërshtim me paragrafët (11) (12) dhe (13) të këtij neni nuk do t'i lejohet dhënia e më tejshme e provimit dhe i vendoset i një ndalesë për dhënien e provimit për inspektori në afat prej tre vitesh, për çka kryetari i Këshillit të Inspektues miraton vendim kundër të cilit ju mund të ngritë kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit."

#### Neni 3

Në nenin 19-g paragrafi (5) ndryshohet dhe vijon:

"Këshilli Inspektues dy herë në vit kryen ndërrim të më së paku 30% të pyetjeve dhe të studimeve në rast nga bazat me pyetje të reja dhe studime të rastit."

Pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8) si vijojnë:

"(7) Komisioni nga paragrafi (2) të këtij neni mblidhet më së voni 15 ditë pas çdo provimi të mbajtur dhe kryen revizion të zbatimit të provimit, duke përfshirë edhe nëse provimin e kanë kaluar kandidat të cilët i plotësojnë kushtet për dhënien e provimit në pajtim me nenin 19 paragrafi (11) të këtij ligji, për çka dorëzon raport te kryetari i Këshillit Inspektues.

(8) Anëtarëve të Komisionit për revizion në nivel vjetor u takon kompensim me para, në shumë prej një të tretës nga rroga neto mesatare në Republikën e Maqedonisë, për çka Këshilli Inspektues miraton aktvendim."

#### Neni 4

Në nenin 19-d pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Kandidatët të cilëve u është lejuar kërkesa për dhënien e provimit dhe publiku informohen për datën dhe kohën e dhënies së provimit, më së paku tetë ditë para mbajtjes së provimit përmes ueb faqes të Këshillit Inspektues dhe Servisi Publik Radiodifuziv."

#### Neni 5

Në nenin 63 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "2.000 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."

Në paragrafin (3) fjalët: "1.000 deri 1.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "300 deri 450 euro".

#### Neni 6

Në nenin 63-a në paragrafin (1) fjalët: " 1.500 deri 3.000" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.000", në alinenë 2 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, në alinenë 3 pika zëvendësohet me lidhëzën " dhe" dhe shtohet aline e re 4 si vijon:

"- nuk miraton aktvendim me të cilin kandidatit i shqiptohet ndalesë për dhënien e provimit të inspektorit administrativ në kohëzgjatje prej tre viteve, në pajtim me nenin 19-v paragrafi (16) të këtij ligji."

Në paragrafin (2) fjalët: "7.500 deri 15.000" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 4.000".

Në paragrafin (3) fjalët: "1.500 deri 3.000" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.000".

#### Neni 7

Në nenin 63-b në fjalinë hyrëse fjalët: "7.500 deri 15.000" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 4.000 euro".

#### Neni 8

Pas neni 63-b shtihet nen i ri 63-v, si vijon:

##### "Neni 63-v

"(1) Me gjobë prej 2.000 deri 3.000 në kundërvlerë me denarë do të dënohet personi përgjegjës nga neni 19 paragrafi (11) të këtij ligji, nëse nuk sjell vendim për refuzimin e kërkesës për dhënien e provimit të kandidatit i cili nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në nenin 19 paragrafi (12) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personin juridik të autorizuar i cili e zbaton provimin nëse nuk e bllokoi shtrirjen e radiofrekuencës në hapësirat për dhënien e provimit në pajtim me nenin 19-v paragrafi (7) të këtij ligji.

(3) Gjobë në shumë prej 100 deri 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kandidatit i cili gjatë kohës së dhënies së provimit shfrytëzon ligje, ligje me komente dhe sqarime, telefona mobil, pajisje kompjuterike portative dhe pajisje tjera teknike dhe informatike, lëndë të përgatitura paraprake dhe ngjashëm në pajtim me nenin 19-v paragrafi (8) të këtij ligji.

(4) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet anëtarëve të Komisionit nëse në afat prej 15 ditësh pas çdo provimi të mbajtur për inspektor nuk kryejnë revizion të zbatimit të provimit, ose nuk dorëzon raport deri te Këshilli Inspektues në pajtim me nenin 19-g paragrafi (7) të këtij ligji."

#### Neni 9

Neni 64 ndryshohet dhe vijon:

"(1) Për kundërvajtje nga neni 63, 63-a dhe 63-b nga ky ligj, inspektori kompetent është i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhër pagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(2) Inspektori kompetent është i obliguar të mbajnë evidencë për urdhër pagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për epilogun e procedurave të ngritura.

(3) Në evidencën nga paragrafi (2) të këtij neni mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës kundërvajtëse e përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës."

#### Neni 10

Pas nenit 64 shtohen dy nene të reja 64-a dhe 64-b, si vijojnë:

##### "Neni 64-a

Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligji, procedura kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

##### Neni 64-b

Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

#### Neni 11

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare në Republikën e Maqedonisë".

5328.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-**  
**ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ЛОВСТВОТО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловството,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 ноември 2015 година.

Бр. 08-5157/1  
3 ноември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**З А К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ**  
**НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО**

Член 1

Во Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" број 26/2009, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15 и 147/15), во членот 34 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

"(6) Постапката за доделување на дивечот на користење по пат на концесија започнува шест месеци пред истекот на на тековната концесија."

Ставот (6) станува став (7).

Член 2

Во членот 58-в став (2) зборот "еднаш" се заменува со зборот "два пати".

Во ставот (4) по зборот "одлучува" се додаваат зборовите: "најмалку 30% од", а по зборот "отстранети" се додаваат зборовите: "и заменети со нови".

Член 3

Членот 58-г се менува и гласи:

"(1) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на ловчкиот испит ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за што министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот.

(2) На одговорното лице од ставот (1) на овој член за секоја одржана испитна сесија му следува паричен надоместок во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија за што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение."

Член 4

Членот 58-ж се менува и гласи:

"На кандидатот мора да му се овозможи да започне да го полага ловчкиот испит во првата наредна испитна сесија од денот на одобреното барање за полагање на ловчкиот испит."

Член 5

Во членот 58-з став (2) се менува и гласи:

"Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на ловчкиот испит и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на ловчкиот испит најмалку осум дена пред одржување на ловчкиот испит преку веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Јавниот радиодифузен сервис."

По ставот (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

"(6) На преставниците присутни во просторијата за полагање на испитот од ставот (5) на овој член за секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение.

(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитните сесии.

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(10) АЕК формира три члена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитната сесија."

Член 6

Во членот 58-с став (6) по зборот "сесија" точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "и му се изрекува забрана за полагање на испитот за добивање на уверение за положен ловчки испит во траење од три години, за што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението."

Член 7

Во членот 58-с став (4) се менува и гласи:

"Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секоја одржана испитна сесија и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагаат кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот согласно со членот 4 од овој закон, за што доставува извештај до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Ставот (5) се менува и гласи:

"На членовите на комисијата од ставот (3) на овој член им следува паричен надоместок кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија за што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение."

Член 8

По членот 80 се додава нов член 80-а, кој гласи:

"Член 80-а

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лицето од членот 58-г кое ќе дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.